

Насоки за економските оператори во врска со пуштање во оперативна примена на Новиот систем за обработка на царински декларации и акцизни документи (СОЦДАД)

Сите застапници и компании што поднесуваат декларации во СОЦДАД мора да побараат пристап до системот, со претходно обезбеден дигитален сертификат (Електронски потпис). Постапката за поднесувањето на барањето и спроведување на останатите активности за одобрување на пристап во СОЦДАД е детално опишан во Прирачникот за корисници на Порталот за трговци на апликација UMS и Прирачникот за начин, постапка и услови за одобрување на пристап до Системот за обработка на царински декларации и акцизни документи, кои се достапен на веб страната на Царинската управа во делот Е-ЦАРИНА/СОЦДАД/Информации.

Доколку претходно сте евидентирани во СОЦДАД како правно и физичко лице за пристап до продукциската околина, истите кориснички имиња и лозинки можете да продолжите да ги користите и за пристап до конформанс околината на која што треба да ги поднесете барањата за евидентирање на постојните одобренија во модулот за одобренија (МЕОС). Во овој случај треба да поднесете само барање за одобрување на пристап до СОЦДАД во хартиена форма.

Доколку досега не сте побарале пристап во СОЦДАД, барањето покрај во хартиена форма треба да го поднесете и во електронска форма на следниов линк: <https://traders-ct.customs.gov.mk/registration-ui>, а понатамошните активности за поврзување на правното со физичките лица треба да ги извршите на следниов линк: <https://traders-ct.customs.gov.mk/myAccount-ui>

Паралелно со постапка на поднесување на барање за пристап до системот, неопходно е веднаш да започнете постапка за поднесување на барањата во СОЦДАД за постојните одобренија кои ви се издадени од Царинската управа (одобренија за застапување, постапки со економски ефект, поедноставени постапки, одложено плаќање и слично). Исто така во системот треба да се евидентираат лиценцата за застапување за вашите вработени кои веќе имаат лиценци за застапување. Линкот за поднесување на барања за одобренија е <https://traders-ct.customs.gov.mk/trader-meos-ui>

Постапката за евидентирање на постојните одобренија во модулот за одобренија (МЕОС) на претходно наведениот линк е потребно да биде завршена што е можно порано, а во секој случај пред 1 јуни 2019 година, затоа што со официјалноста ставања на СОЦДАД во продукција нема да можете да поднесувате царински декларации без внесување на податоци за регистраски броеви на одобренија, регистарски броеви на гаранции, шифри за одобрени локации за поедноставени постапки и слично. Напоменуваме дека при внесување на податоците во системот треба да се внесат податоци од консолидираниот текст на одобрението. На пример, доколку за едно одобрение за увоз за облагородување се извршени неколку измени, во системот

треба да се внесе состојба во која се вклучени сите измени. Доколку во постапката за издавање на одобрението се влучени Службите за надзор на иматели на одобренија, истите по извршената проверка ќе предложат прифаќање на барањето од страна на соодветното одделение во Царинската управа.

Во моментот не е потребно да се поднесат барања за поедноставени транзитни постапки (овластен испраќач, овластен примач, ...) и барања за одобренија за акцизни постапки.

Царинската управа ги евидентира вашите банкарски гаранции во Системот за управување со гаранции. По извршеното евидентирање системот ќе додели референт број на гаранција кој треба да го користите при поднесување на барања за други видови на одобренија. Информациите за новите референтни броеви на гаранции ќе ви бидат доставени на вашите e-mail адреси.

При пополнување на барањата за евидентирање на одобренија за увоз за облагородување и извоз за облагородување доколку во вашето одобрение е наведено комбинација на економски услови со употреба на шифрите 30 и 10 и/или 11, во рубриката Шифра на економски услови треба да се става само шифрата 30, а не и шифрите 10 и/или 11, со цел системот да ви овозможи внесување на четирицифрени тарифни броеви.

Доколку во постојните одобренија за поедноставени постапки е користена комбинација на позитивна и негативна листа за стока која се става во поедноставена постапка, во системот, во делот опис на стока треба да ги наведат прилозите како во одобрението, со наведување на застапуваните субјекти и опис на стоката која може да се става во постапка.

Со оглед на тоа дека за поднесување на барање за евидентирање на лиценци за вршење на работи на застапување на физички лица и за барања за евидентирање на одобренија за застапување во царински постапки не се потребни податоци за гаранции, можете веднаш за започнете со поднесување на барања за евидентирање на истите во СОЦДАД.